

"Со инвестиции на македонски иселеници, пред сè, на еден наш македонски иселеник, професор во САД, а во соработка со фирмата "Божји дар - Арт Марми", од октомври ќе стартуваат со работа два нови факултета - МИТ Факултет за менаџмент и МИТ Факултет за информациски технологии. Со нивното отворање се создава можноста не само нашите деца, туку и децата на нашите иселеници да студираат во земјата на своите родители и предци.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА



**"НАШИТЕ СТУДЕНТИ ЌЕ ГИ НАПРАВИМЕ ЕКСПЕРТИ ВО СВОЈАТА ОБЛАСТ", БИЛЈАНА АПОСТОЛОВА**

**А**ко до неодамна важеше заклучокот дека Македонија е земја од која се излеваат младите "мозоци", претпоставуваме дека од оваа студиска година веќе нема да биде така. Со инвестициите на еден наш македонски иселеник, професор во САД, а во соработка со фирмата "Божји дар - Арт Марми", од октомври, преку отворањето на два нови факултета: МИТ Факултет за менаџмент и МИТ Факултет за информациски технологии, ќе се создаде можност не само нашите деца туку и децата на иселениците да студираат во земјата на своите родители и предци. Името на тој наш иселеник засега не се соопштува, односно ќе се објави тогаш кога од овие факултета ќе произлезе првиот доктор на науки. Имајќи го предвид тоа што се случуваше во изминатиот период со Македонците кои заминуваа во странство и таму се потврдуваа како мошне стручни и способни во областа во која работат, ваквата инвестиција навистина е повеќе од неопходна и не е потреба, туку нужност. Освен тоа, со доаѓањето во Македонија постои можност децата на македонските иселеници да ја осознаат убавината на земјата од каде потекнуваат нивните родители. Доказ за тоа дека во Македонија е прекрасно да се живее се многуте странци кои тука се оженија и не се вратија во матичните држави. Кога нашите деца ќе сфатат дека и тука има можности за вработување и оти и овде ќе можат да го оплодат својот и капиталот на родителите, тогаш сами ќе си ја вратат довербата, па некои од нив можеби и не ќе сакаат да се вратат назад. Но, доколку сакаат ќе можат со дипломата од овие два факултета, која ќе биде призната секаде во светот, да конкурираат и да работат како во својата татковина, така и во странство.

## СЕ ВРАЌААТ "МА ТРАНСФОРМАЦИЈА ВО МА

Сепак, на прашањето зошто токму Факултет за менаџмент и Факултет за информациски технологии, Билјана Апостолова, "главен виновник" за реализацијата на оваа инвестиција, одговара дека потребата произлегла од современиот начин на живеење.

"Согледувајќи ја моментната потреба во образованието во државава и пошироко, постојано работејќи со млад кадар, со деца од средни училишта, но и со студенти, дојдов до заклучок дека мора да се направи трансформација во поглед на образованието. Сметав дека мојата цел не ќе можам да ја реализирам како надворешен член, туку ќе ја спроведам само преку создавање свој едукативен центар. На тој начин најдобро ќе ги наметнам своите барања и кон професорите и кон студентите, а при тоа ќе создадам услови идните наши студенти да имаат профитабилност од својата работа, но и да можат да бидат познати менаџери и информатичари не само во рамките на државава, туку и надвор од неа. А тоа може да се оствари само преку квалитетно образование. Во моментот постои голема потреба од квалификувани менаџери и информатички кадри и кај нас и во светот. Ниту една структура во општеството не може да постои без добар и квалитетен менаџер во секој дел од работењето, независно дали станува збор за производство, здравство, едукација, градежништво... Потребни се добри менаџери кои ќе ја водат фирма-



**ОБЈЕКТТО РАСПОЛАГА СО НАЈС**

та кон успех. Информациските технологии се неопходни, зашто секојдневниот живот не можеме да го замислиме без компјутери. За жал, кај нас компјутерите се сфаќаат или како играчка за децата или како алатка со која треба да се на-

# О ОБРАЗОВАНИЕТО НА МАКЕДОНЦИТЕ

прави некој документ. Компјутерот е многу повеќе од тоа. Тоа е универзална алатка, која ако ја познаваме, може во голема мерка да го олесни нашиот живот. Затоа, студентите на МИТ ќе навлезат во сите етапи од развојот на еден информациски систем: од анализа, проектирање, развој, тестирање до поставување, доградба и поддршка. За да можат да одговорат на овие предизвици студентите на МИТ ќе мора да навлезат во тајните не само на софтверот, туку и на хардверот, без чие познавање и правилно користење не може да се замисли квалитетен информациски систем. Откако студентот ќе ги совлада проблемите поврзани со изградба и функционирање на информациски системи, со постдипломските студии ќе се подготви во нивното управување (менаџирање)", вели Апостолова.

Оваа учебна година на двата факултета ќе бидат запишани 200 студенти. Апостолова објаснува дека студентите ќе бидат поделени во групи, а секоја група ќе ја сочинуваат 20 студенти. За

со ваквиот начин на работа, нашите студенти ќе ги направиме експерти во својата област и директно ќе ги вработиме во компаниите. Овие студенти во исто време ќе бидат перманентно практицирани и во други организации, компании. Тие ја видоа нашата програма која е нешто поразлична од програмите на другите факултети, го видоа профилот на кадарот кој ќе предава, некој од професорите се меѓу 30-те најдобри во светот. Ја запазуваме Болоњската и воопшто светската декларација. Нашите студенти во текот на школувањето имаат можности во рамките на средствата, кои ги даваат да посетат и други вакви студенти, да учествуваат на семинари, одредени предавања, стручни собири, без да даваат дополнителни средства. Што се однесува до постдипломските студии за постојните факултети, постои бизнис менаџмент и здравствен менаџмент, како и менаџмент во информациските технологии и информациски технологии. Бидејќи имаме и голем број професори со редовен работен однос,

давањата, но ќе се гледа и однесувањето на професорот. Предавањата можат да се следат и преку електронски пат, студентот може преку далечински управувач да се вклучи на адресата и во живо да ги следи предавањата на професорот, а може да полага и по електронски пат. Преку обезбедени конференциски врски, независно каде и да е, професорот може да го одржи предавањето. Доколку на студентот нешто не му е јасно од предавањето, тој може да му напише e-mail на професорот, кој е обврзан во рок од дванаесет часа да му одговори на студентот. Студирањето е по пат на кредит трансфер систем. На студентот му се потребни 36 кредити за да може да запише наредна година, 60 кредити за да ја заврши тековната година. Пет кредити студентот добива за секоја година по успешно завршена практична работа. За да го заврши студирањето успешно, студентот треба да добие 180 кредити. Задолжително е учењето англиски јазик како странски јазик, а студентот треба да избере меѓу: албански

## КЕДОНСКИТЕ МОЗОЦИ" КЕДОНИЈА?

и француски јазик како втор странски јазик.

Апостолова го најави и отворањето на три други факултети во селото Локвица во Македонски Брод. Тие ќе почнат со работа во октомври 2008 година.

"Пред 4-5 години - додава Апостолова - го почнав проектот за формирање факултети не само во градските средини, туку и во руралните. За таа цел избрав едно од најубавите места, поречкиот крај, село Локвица. Всушност, на Балканот постојат многу такви места кои се привлечни и за европските и за светските туристички посетители. На темелите од старото руинирано училиште со површина од 350 метри квадратни, градиме три нови факултети (на површина од 3.500 метри квадратни): МИТ Факултет за менаџирање со еколошки ресурси, МИТ Факултет за еко и рурален туризам и МИТ Факултет за архитектура и просторно планирање. Студентите кои таму ќе студираат ќе имаат на располагање современо опремени училиници, амфитеатар, лаборатории т.е. сè што им е потребно за нивното студирање. Исто така, ќе имаат свои работилници, сопствен ресторан како за нив, така и за посетителите, сопствен студентски дом, опремени со Интернет, игралишта, спортски терени. Во близина се наоѓа и тренинг кампинг за нашите студенти од постојните наши факултети, во кој ќе престојуваат нашите студенти и студентите од Европа, Америка, Канада, Австралија. Во овој кампинг ќе се организираат летни школи, работилници, предавања и семинари".

постои можност да запишуваме не само студенти од прва година, туку можат и трансфер од други факултети", посочува Апостолова.

Студентите од овие два факултета ќе имаат ист третман како и студентите од државните универзитети во однос на право за добивање стипендии и студентски кредити, и вселување во студентски домови, за што добиле и официјална потврда и од Министерството за образование.

МИТ Факултетот за информациски технологии доделува две стипендии за бесплатно школување за двајца најдобри студенти (стипендија Митра Каравилеска Војческа).

МИТ Факултетот за менаџмент доделува две стипендии за бесплатно школување за двајца најдобри студенти (стипендија Бранко Ивановски).

### КВАЛИТЕТ

Во однос на квалитетот на образованието таа објаснува дека секоја предавална е опремена со најсофистицирана опрема, камери, а секој студент и професор ќе имаат код картичка. На тој начин ќе се врши мониторинг за тоа како се однесувал студентот за време на предавањето, дали е редовен на пре-



ОФИСТИЦИРАНА ОПРЕМА

секоја група ќе бидат одговорни еден професор и двајца асистенти.

"Сметаме дека информациските технологии се специфични науки и дека на секој студент треба да му се посвети посебно внимание. Претпоставуваме дека